

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 2

Год. LX

Вторник, 20 јануари 2004

Цена на овој број е 390 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
27. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште..	2	38. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за трансфузиологија - Скопје.....	8
28. Одлука за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија	6	39. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија	9
29. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Скопје.....	6	40. Одлука за изменување на Одлуката за пренесување на право на користење на дел од недвижен имот	9
30. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Дебар..	6	41. Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	9
31. Одлука за разрешување и именување заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија.....	6	42. Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	9
32. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.....	7	43. Одлука за преотстапување на материјално-техничко средство.....	9
33. Одлука за именување на претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката.....	7	44. Одлука за одобрување на Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2004 година.....	10
34. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент.....	7	45. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија во периодот од 2003 до 2007 година.....	10
35. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија (ИПУ).....	7	46. Одлука за Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2004 година	10
36. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка..	8	47. Одлука за давање согласност на Одлуката за донесување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2003 година.....	10
37. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	8	48. Одлука за давање согласност за промена на сопственичка структура	11
		49. Одлука за забрана на извоз на пченица и брашно од пченица.....	11
		50. Програма за остварување и развој на заштитата на децата за 2004 година....	11

51. Програма за остварување на социјалната заштита за 2004 година.....	15	55. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	22
52. Наредба за изменување на Наредбата за висината на надместокот за користење на уредите и услугите на контрола на летање во воздушниот сообраќај - прелети	18	56. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	23
53. Правилник за изменување на Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование.....	21	57. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности....	23
54. Упатство за содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците.....	21	Исправка на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари.....	23
		Објава за стапката на трошоците на живот за месец декември 2003 година ...	23
		Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец декември 2003 година.....	23

27.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 јануари 2004 година.

Бр. 07-93/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ

Член 1

Во Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/98 и 18/99), во членот 4 став 1 по зборовите: „даночна политика“, се додаваат зборовите: „како и неговото користење, располагање и управување“.

Член 2

Во членот 7 зборовите: „а кое не подлежи на денационализација“ се бришат.

Член 3

Во членот 8 по зборот „одржуваат“ се додаваат зборовите: „и користат“.

Член 4

Во членот 14 ставот 1 се менува и гласи:
„Со цел земјоделското земјиште во сопственост на државата да се: окрупни, оневозвозможи уситување, елиминира постоечката уситненост, користи рационално и се применат ефикасни агротехнички, агромелиоративни и хидромелиоративни мерки, во случај на продажба, размена, давање под закуп или концесија, право на првенство имаат:

- сопственикот, сосопственикот или заедничкиот сопственик, соседи на парцелата што се нуди на продажба или во размена и
- закупците или концесионерите на соседното земјиште, што се граничи со земјиштето кое се дава под закуп или концесија, под услов на истоветност на правото што се нуди, со она што се поседува.“

Член 5

Во членот 23 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во пропишаната постапка со овој закон, под услов земјоделството или примарната преработка на земјоделски производи да им е основна дејност“.

Член 6

Членот 24 се менува и гласи:

„Земјоделското земјиште во сопственост на државата се дава во закуп, по пат на јавен оглас.

Огласот од ставот 1 на овој член се објавува во најмалку еден од дневните весници што се издаваат во Република Македонија и ги содржи следниве податоци за земјиштето:

- површина (ха) што се дава под закуп;
- катастарски податоци содржани во имотниот, односно поседовниот лист;
- службености и други товари на земјиштето;
- времетраење на закупот;
- состојба во која се наоѓа земјиштето (под култура или не);
- понуда и програма за користење на земјиштето и
- рок за поднесување на понудите.

Програмата од ставот 2 алинеја 6 на овој член задолжително треба да содржи: целта на користењето на земјоделското земјиште, техничко-технолошка опременост на понудувачот за обработка на земјиштето, економска оправданост, можност за нови вработувања, располагање со земјоделско земјиште во сопственост или под закуп, годишна закупнина по ха и друго.

Како најповолна понуда се смета онаа понуда која со Програмата од ставот 2 алинеја 6 на овој член се понудуваат подобри услови за користење на земјоделското земјиште во сопственост на државата.

Постапката за издавање на земјоделското земјиште под закуп ја спроведува комисија формирана од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Земјоделското земјиште во сопственост на државата кое нема корисник, пред да се даде на користење со концесија, под закуп и плодуживање, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да го даде во краткорочен закуп до една економска година со непосредна спогодба.

Земјоделското земјиште во сопственост на државата за потребите на научни или образовни институции, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да го дава во закуп со непосредна спогодба.“

Член 7

По членот 24 се додаваат пет нови члена 24-а, 24-б, 24-в, 24-г и 24-д, кои гласат:

„Член 24-а

Постапката за издавање на земјоделско земјиште под закуп може да се спроведе иако во неа земал учество и само еден понудувач.

Член 24-б

Ако на огласот од членот 24 на овој закон не се јави понудувач или не биде прифатена ни една од понудите, се распишува нов оглас по истата постапка.

Член 24-в

Ако и при повторувањето на постапката од членот 24-б на овој закон не се јави понудувач или не биде прифатена најповолна понуда, земјоделското земјиште се дава под закуп со непосредна спогодба.

Член 24-г

За текот на отворањето на понудите и констатирањите состојби пред и по отворањето на истите се прави записник кој го потпишуваат членовите на комисијата.

По завршувањето на постапката од ставот 1 на овој член, комисијата во рок од 30 дена донесува одлука за најповолна понуда.

Секој понудувач може да стави приговор на спроведената постапка до Комисијата при Владата на Република Македонија.

Член 24-д

Со понудувачот чија понуда е прифатена како најповолна, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор.

На договорот од ставот 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.“

Член 8

Членот 26 се менува и гласи:

“На договорот за закуп, концесија или плодуживање на земјоделско земјиште во сопственост на државата, соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.“

Член 9

Во членот 27 по зборот “Македонија“, зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 10

Членот 30 се менува и гласи:

“Корисникот е должен:

- во користењето на земјоделското земјиште во сопственост на државата да се придржува на закон, прописи донесени врз основа на закон, како и на одредбите на договорот;

- најдоцна до 30 мај во тековната година, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да го достави сеидбениот план;

- најдоцна до 30 мај во тековната година, до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, да достави доказ од надлежен орган дека ги платил даноците и другите јавни давачки кои произлегуваат од користењето на земјоделското земјиште во сопственост на државата, предмет на концесија и закуп и

- материјално-финансовото работење да го води според одредбите на законот.“

Член 11

По членот 30 се додаваат два нови члена 30-а и 30-б, кои гласат:

“Член 30-а

Правото на користење на земјоделското земјиште во сопственост на државата престанува по сила на закон или со раскин на договор.

Член 30-б

Правото на користење на земјоделското земјиште во сопственост на државата, престанува по сила на закон, кога:

- корисникот не ги платил даноците и другите јавни давачки кои произлегуваат од користењето на земјоделското земјиште во сопственост на државата, предмет на концесија и закуп и

- со правосилно решение за денационализација земјоделското земјиште во сопственост на државата се врати во сопственост на поранешните сопственици, во обем според решението.

На правните лица корисници на земјоделско земјиште во сопственост на државата, им престанува правото на користење на земјоделското земјиште во сопственост на државата по сила на закон и кога над нив е отворена стечајна или ликвидациона постапка, со денот на правосилноста на решението за отворање на постапката.

Основниот суд, кој ја води стечајната или ликвидационата постапка, во случаите од ставот 2 на овој член, по службена должност ќе донесе решение за престанок на правото на користење на земјоделското земјиште во сопственост на државата на правното лице и враќање на истото во владение на државата.“

Член 12

Во членот 43 став 2 зборовите: “Републички инспекторат за земјоделство“, се заменуваат со зборовите: “Државен инспекторат за земјоделство“.

Член 13

Во членот 44 став 1 по алинеја 6 се додаваат три нови алинеи 7, 8 и 9, кои гласат:

- “ - дали корисниците на земјоделското земјиште во сопственост на државата постапуваат во согласност со овој закон, други закони и прописи донесени врз основа на закон, што се однесуваат на земјоделското земјиште во сопственост на државата;

- исполнувањето на обврските на корисниците согласно со членот 30-б став 1 алинеја 1 и

- извршувањето на договорите за закуп, концесија и плодуживање.“

Алинејата 7 станува алинеја 10.

Член 14

Во членот 45 по ставот 2, се додаваат четири нови става 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

- “ Кога инспекторот ќе утврди дека од корисникот на земјоделското земјиште во сопственост на државата се повредени обврските утврдени во договорот, за тоа ќе го извести министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со доставување на примерок од записникот, заради констатирање на:

- престанок на правото на користење на земјоделското земјиште во сопственост на државата или

- раскин на договорот за закуп или концесија.

Ако министерот утврди дека постојат услови за престанок на правото на користење на земјоделското земјиште во сопственост на државата или за раскин на договорот, писмено го известува корисникот, доставувајќи му примерок од записникот и повикувајќи го во рок од три дена од денот на приемот на известувањето, писмено да се изјасни по наодот на инспекторот и да даде свое мислење дали смета дека се, или не се исполнети условите за престанок на правото или раскин на договорот.

По истекот на рокот од ставот 4 на овој член или по добивање на писменото известување од корисникот, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да донесе решение со кое го:

- утврдува престанокот на правото на користење по сила на закон;

- го раскинува договорот за закуп или концесија и

- го определува рокот во кој земјиштето ќе се предаде во владение на државата.

Против решението од ставот 5 на овој член, може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението, до Комисијата на Владата на Република Македонија, за решавање во втор степен.“

Член 15

Членовите 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 и 59 се бришат.

Член 16

Корисниците на земјоделското земјиште во сопственост на државата се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, да достават писмен преглед на издвоените површини на земјоделско земјиште во сопственост на државата со бонитетот на земјиштето кое го имаат на користење и пропорционалноста од членот 51 став 3 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 18/99).

По добивање на прегледот од ставот 1 на овој член, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, може да донесе решение со кое заради:

- неизвршување на отстапувањето по ставот 1 на овој член или

- непочитување на пропорционалноста од членот 51 став 3 на Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 18/99), ќе утврди и ќе одземе дополнителни површини на земјоделското земјиште во сопственост на државата од корисникот.

Член 17

Правните лица кои користат земјоделско земјиште во сопственост на државата, а не постапиле согласно со членот 62 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98 и 18/99), се должни во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон за промената да го известат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Правните лица, кои не ќе постапат согласно со ставот 1 на овој член, а користат земјоделско земјиште во сопственост на државата без склучен договор, го губат правото на понатамошно користење.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN
E LIGJIT PËR TOKËN BUJQËSORE**

Neni 1

Në Ligjin për tokën bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/98 dhe 18/99) në nenin 4, paragrafi 1, pas fjalëve: "politika tatimore", shtohen fjalët: "si dhe shfrytëzimi, disponimi dhe administrimi i saj".

Neni 2

Në nenin 7 fjalët: "dhe e cila nuk i nënshtrohet denacionalizimit" fshihen.

Neni 3

Në nenin 8 pas fjalës "mirëmbahen" shtohen fjalët: "dhe shfrytëzohen".

Neni 4

Në nenin 14 paragrafi 1 ndryshon si vijon:
"Me qëllim që toka bujqësore në pronësi të shtetit të: zmahohet, pengohet përimitësi, eliminohet përimitësi ekzistues, shfrytëzohet racionalisht dhe të zbatohen masat

efikase agroteknike, agromeliorative dhe hidromeliorative, në rast të shitjes, këmbimit, dhënies me qira ose koncesion, përparësi kanë:

- pronari, bashkëpronari ose pronari i përbashkët, fqinj i ngastrës që ofrohet për shitje ose për këmbim, dhe

- qiradhënësit ose koncesionerët e tokës fqinje që kufizohet me tokën që jepet me qira ose koncesion, me kusht që e drejta që ofrohet të jetë e njëjtë me atë që posedohet.

Neni 5

Në nenin 23 paragrafi 1, pika në fund të fjalisë fshihet dhe shtohen fjalët: "në procedurën e rregulluar me këtë ligj, me kusht që bujqësia ose përpunimi primar i produkteve bujqësore të jetë veprimtari themelore".

Neni 6

Neni 24 ndryshon si vijon:

"Toka bujqësore në pronësi të shtetit jepet me qira, përmes shpalljes publike.

Shpallja nga paragrafi 1 e këtij neni publikohet në së paku njërin nga gazetata ditore që botohen në Republikën e Maqedonisë dhe i përmban këto të dhëna për tokën:

- sipërfaqja (ha) që jepet me qira;

- të dhënat kadastrale që përfshihen në listën pronësore, përkatësisht poseduese;

- elementet zyrtare dhe ngarkesa të tjera të tokës;

- kohëzgjatjen e qirasë;

- gjendjen në të cilën gjendet toka (nën kulturë ose jo);

- ofertën dhe programin për shfrytëzimin e tokës, dhe

- afatin për paraqitjen e ofertave.

Programi nga paragrafi 2 alineja 6 e këtij neni, obligativisht duhet të përmbajë: qëllimin e shfrytëzimit të tokës bujqësore, pajishmërinë tekniko-teknologjike të ofertuesit për përpunimin e tokës, arsyeshmërinë ekonomike, mundësinë për punësim të reja, të disponuarit me tokën bujqësore në pronësi ose me qira, qiranë vjetore sipas hektarëve, etj.

Si ofertë më e volitshme konsiderohet ajo ofertë, e cila me programin nga paragrafi 2 alineja 6 e këtij neni ofron kushte më të mira për shfrytëzimin e tokës bujqësore në pronësi të shtetit.

Procedurën për dhënien e tokës bujqësore me qira e zbaton komisioni i formuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Tokën bujqësore në pronësi të shtetit, e cila nuk ka shfrytëzues, para se të jepet për shfrytëzim me koncesion, me qira dhe për frytin e saj, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund ta japë me qira afatshkurtër deri në një vit ekonomik me marrëveshje të drejtpërdrejtë.

Tokën bujqësore në pronësi të shtetit, për nevoja të institucioneve shkencore ose arsimore, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund ta japë me qira, me marrëveshje të drejtpërdrejtë."

Neni 7

Pas nenit 24 shtohen pesë nene të reja: 24-a, 24-b, 24-v, 24-g dhe 24-d, si vijon:

"Neni 24-a

Procedura për dhënien e tokës bujqësore me qira mund të zbatohet, edhe pse në të ka marrë pjesë vetëm një ofertues.

Neni 24-b

Nëse në shpalljen nga neni 24 të këtij ligji nuk paraqitet ofertues, ose nuk pranohet asnjë nga ofertat, publikohet shpallje e re, me procedurë të njëjtë.

Neni 24-v

Nëse edhe gjatë përsëritjes të procedurës nga neni 24-b të këtij ligji nuk lajmërohet ofertues ose nuk pranohet oferta më e volitshme, toka bujqësore jepet me qira me marrëveshje të drejtpërdrejtë.

Neni 24-g

Për rrjedhën e hapjes së ofertave dhe gjendjet e konstatuara, para dhe pas hapjes të të njëjtave hartohet procesverbal të cilin e nënshkruajnë anëtarët e komisionit.

Pas përfundimit të procedurës nga paragrafi 1 i këtij neni, komisioni në afat prej 30 ditësh merr vendim për ofertën më të volitshme.

Çdo ofertues mund të kundërshtojë procedurën e zbatuar te komisioni i Qeverisë të Republikës së Maqedonisë.

Neni 24-d

Me ofertuesin, oferta e të cilit është pranuar si më e volitshme, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave lidh marrëveshje.

Në marrëveshjen nga paragrafi 1 të këtij neni, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet obligative.

Neni 8

Neni 26 ndryshon si vijon:

“Në marrëveshjen për qira, koncesion ose shfrytëzimin e frytit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhëniet obligative”.

Neni 9

Në nenin 27, pas fjalës “Maqedonia”, fjalët deri në fund të fjalisë fshihen.

Neni 10

Neni 30 ndryshon si vijon:

“Shfrytëzuesi është i obliguar:

- në shfrytëzimin e tokës bujqësore në pronësi të shtetit t’u përmbahet ligjit, dispozitave të miratuara në bazë të ligjit si dhe dispozitave të marrëveshjes;

- më së voni deri më 30 maj të vitit vijues, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, t’ia dorëzojë planin e mbjelljes;

- më së voni deri më 30 maj të vitit vijues, Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, t’i paraqesë dëshmi nga organi kompetent se i ka paguar tatimet dhe shpenzimet tjera publike, që dalin nga shfrytëzimi i tokës bujqësore në pronësi të shtetit, lëndë e koncesionit dhe qirasë, dhe

- punën materiale – financiare ta udhëheq sipas dispozitave të ligjit.

Neni 11

Pas nenit 30 shtohen dy nene të reja 30-a dhe 30-b, si vijojnë:

“Neni 30-a

E drejta e shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit pushon sipas fuqisë ligjore ose me prishjen e marrëveshjes.

Neni 30-b

E drejta e shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit pushon sipas fuqisë ligjore, kur:

- shfrytëzuesi nuk i ka paguar tatimet dhe shpenzimet tjera publike që dalin nga shfrytëzimi i tokës bujqësore në pronësi të shtetit, lëndë e koncesionit dhe qirasë, dhe

- me Vendim të plotfuqishëm për denacionalizim toka bujqësore në pronësi të shtetit, kthehet në pronësi të ish-pronarëve, në vëllimin sipas Vendimit.

Personave juridik, shfrytëzues të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, u pushon e drejta e shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit në bazë të fuqisë ligjore, edhe kur mbi to është hapur procedurë falimentuese ose likuiduese, me ditën e plotfuqishmërisë së Vendimit për hapjen e procedurës.

Gjyqi themelor, i cili e udhëheq procedurën falimentuese, përkatësisht likuiduese, në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni, sipas detyrës zyrtare do të marrë Vendim për pushimin e së drejtës të shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit të personit juridik dhe kthimin e së njëjtës nën sundim të shtetit.

Neni 12

Në nenin 43 paragrafi 2, fjalët: “Inspektorati Republiken i Bujqësisë”, zëvendësohen me fjalët: “Inspektorati Shtetëror i Bujqësisë”.

Neni 13

Në nenin 44 paragrafi 1 pas alinesë 6 shtohen tri aline të reja 7, 8 dhe 9 si vijojnë:

“ - a veprojnë shfrytëzuesit e tokës bujqësore në pajtim me këtë ligj në pronësi të shtetit, ligjet dhe rregullativat e tjera të nxjerrura në bazë të ligjit, që kanë të bëjnë me tokën bujqësore në pronësi të shtetit;

- përmbushja e obligimeve të shfrytëzuesve në pajtim me nenin 30-b paragrafi 1 alineja 1, dhe

- zbatimin e marrëveshjeve për qira, koncesion dhe marrjen e frytit”

Alineja 7 bëhet aline 10 .

Neni 14

Në nenin 45, pas paragrafit 2 shtohen katër paragrafë të rinj 3, 4, 5 dhe 6, si vijojnë:

“Kur inspektori do të konstatojë se nga shfrytëzuesit e tokës bujqësore në pronësi të shtetit janë shkelur obligimet sipas marrëveshjes, për këtë do ta njoftojë ministrin e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, me dorëzimin e një ekzemplari nga procesverbali, për shkak të konstatimit të:

- pushimit të së drejtës të shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, ose

- prishjes së marrëveshjes për qira ose koncesion.

Nëse ministri konstaton se ekzistojnë kushte për pushimin e së drejtës të shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi të shtetit ose për prishjen e marrëveshjes, me shkrim e njofton shfrytëzuesin, duke i dorëzuar një ekzemplar nga procesverbali dhe duke e ftuar që brenda 3 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit, të deklarohe me shkrim lidhur me konstatimin e inspektorit dhe të japë mendimin e vetë, se a janë përmbushur apo jo kushtet për pushimin e së drejtës ose prishjen e marrëveshjes.

Pas skadimit të afatit nga paragrafi 4 i këtij neni ose pas marrjes së njoftimit me shkrim nga ana e shfrytëzuesit, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave mund të marrë Vendim me të cilin e:

- konstaton pushimin e së drejtës të shfrytëzimit sipas fuqisë ligjore;

- prish marrëveshjen për koncesion ose qira, dhe

- e cakton afatin, brenda të cilit toka do të dorëzohet nën sundimin e shtetit.

Kundër Vendimit nga paragrafi 5 i këtij neni, mund t’i paraqitet ankesë në afat prej 8 ditësh nga dita e pranimit të Vendimit, Komisionit qeveritar të Republikës së Maqedonisë, për vendosje në shkallën e dytë”.

Neni 15

Nenet 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 dhe 59 fshihen.

Neni 16

Shfrytëzuesit e tokës bujqësore në pronësi të shtetit janë të obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ministrin të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave t’i dorëzojnë raport me shkrim për sipërfaqet e ndara të tokës bujqësore në pronësi të shtetit, me bonitetin e tokës të cilën e kanë në shfrytëzim dhe proporcionalitetin nga neni 51 paragrafi 3 të Ligjit për

tokën bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/98 dhe 18/99).

Pas marrjes së raportit nga paragrafi 1 i këtij neni, ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, mund të marrë Vendim me të cilin për shkak të:

- mosrealizimit të shmangies nga paragrafi 1 i këtij neni, ose

- mosrespektimit të proporcionalitetit nga neni 51 paragrafi 3 të Ligjit për tokën bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/98 dhe 18/99), do të konstatohet dhe do të marrë sipërfaqe plotësuese të tokës bujqësore në pronësi të shtetit nga shfrytëzuesi.

Neni 17

Personat juridik, të cilët shfrytëzojnë tokë bujqësore në pronësi të shtetit, e që nuk kanë vepruar në pajtim me nenin 62 të Ligjit për tokën bujqësore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/98 dhe 18/99), lidhur me ndryshimin, janë të obliguar që në afat prej 30 ditësh nga hyrja në fuqi e këtij ligji ta njoftojnë Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Personat juridik, të cilët nuk do të veprojnë në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, ndërsa shfrytëzojnë tokë bujqësore në pronësi të shtetit, pa marrëveshje të lidhur, e humbin të drejtën e shfrytëzimit të mëtejshëm.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

28.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 14 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судии на Уставниот суд на Република Македонија се избираат:

- Вера Маркова, судија на Апелациониот суд - Скопје и
- Махмут Јусуфи, дипломиран правник.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-129/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

29.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Апелациониот суд во Скопје, се разрешува Мирјана Немет, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-139/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

30.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Дебар се разрешува Шехат Марку, поради исполнување услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-140/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

31.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Јавно претпријатие Македонска радио-телевизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 и 98/00), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА

I. Се разрешува од функцијата заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија Сами Фејзулаху.

II. За заменик на генералниот директор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија се именува Ким Мехмети, координатор на Информативната алтернативна мрежа за Јужен Балкан и главен и одговорен уредник за Македонија.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-130/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

32.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/02), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 78/02 и 92/02) во точката I под а) за претседател наместо: "Љупчо Јордановски" треба да стои: "Каме Петров" и под в) за членови: наместо: "Каме Петров" треба да стои: "Цветле Јанеска".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-131/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

33.

Врз основа на член 11-с од Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЖАЛБИ ВО ОБЛАСТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

I. За претседател, членови и нивни заменици на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката се именуваат:

- а) за претседател
 - Ристо Миновски, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,
- б) за заменик на претседателот
 - Јован Димитриев, дипл. електроинженер од Неготино,
- в) за членови:
 - Назим Џемаили, дипл. економист од с. Ваксинце-Кумановско и
 - Атанаско Тунески, вонреден професор на Машинскиот факултет во Скопје,
- г) за заменици на членовите:
 - Милица Ѓоргиева, дипл. правник од Скопје и
 - Ејуп Муртезани, дипл. електроинженер од Тетово.

II. Мандатот на претседателот, членовите и нивните заменици на Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката во првиот состав е:

- за претседателот и неговиот заменик - пет години,
- за првиот член и првиот заменик на член - четири години и

- за вториот член и вториот заменик на член - три години.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-132/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

34.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 2 од Одлуката за основање делегација за соработка со Европскиот парламент ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ

I. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот и членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија за соработка со Европскиот парламент ("Службен весник на Република Македонија" бр. 92/2002 и 51/2003), во точката I. под б) наместо "Каролина Ристова" треба да стои "Благородна Мингова-Крепиева" и под в) наместо "Љупчо Јордановски" треба да стои "Наташа Биковска".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-133/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р **Љупчо Јордановски**, с.р.

35.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 5 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНАТА УНИЈА (ИПУ)

I. Во Одлуката за утврдување на составот на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Интерпарламентарната унија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 92/2002), во точката I. наместо "м-р Никола Поповски" треба да стои "д-р Љупчо Јордановски" и во точката II. под 1. наместо "Наташа Биковска" треба да стои "Каролина Ристова".

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-127/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

36.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и член 17 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА БИЛАТЕРАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА СОРАБОТКА

1. Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за билатерална парламентарна соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/2003), во точките:

„23. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото кралство Велика Британија и Северна Ирска, под б) членови: наместо „Хазби Лика“ треба да стои „Агим Џељили“;

32. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Украина, под б) членови: наместо „Хазби Лика“ треба да стои „Агим Џељили“ и

34. Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Финска, под б) членови: наместо „Хазби Лика“ треба да стои „Агим Џељили“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-126/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

37.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 92/2002, 98/2002, 37/2003, 39/2003 и 68/2003), во точките:

„1) Комисија за уставни прашања под а) за претседател наместо „Никола Поповски“ треба да стои „Љупчо Јордановски“ и под в) за членови: наместо „Цветле Јанеска“ треба да стои „Ристе Бислимовски“;

5) Комисија за надворешна политика под в) за членови: наместо „Горѓи Спасов“ треба да стои „Весна Борозан“;

5-а) Комисија за европски прашања, под в) за членови: наместо „Горѓи Оровчанец“ треба да стои „Слободан Чашуле“;

6) Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот под в) за членови: наместо „Каролина Ристова“ треба да стои „Борис Кондарко“ и под г) за заменици на членовите: наместо „Борис Кондарко“ треба да стои „Јордан Михајловски“;

8) Комисија за финансирање и буџет под г) за заменици на членовите: наместо „Драган Ѓорѓиев“ треба да стои „Зоран Заев“;

9) Комисија за економски прашања под в) за членови: наместо „Весна Борозан“ треба да стои „Зоран Заев“ и

12) Комисија за образование, наука и спорт под г) за заменици на членовите: наместо „Хазби Лика“ треба да стои „Агим Џељили“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-125/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

38.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за трансфузиологија - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2003), во точката 1 наместо „Фета Абдулау, дипл. правник“ треба да стои „Хисни Јакупи, дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-124/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

39.

Врз основа на член 76 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 114 став 1, а во врска со членот 116 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2002), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јануари 2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ДЕЛОВНИЧКИ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за избор на претседател, заменик на претседателот, членови и нивни заменици на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2002), во точката I под в) за членови: наместо „Јанаке Витановски“ треба да стои „Зоран Заев“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-123/1 Претседател
13 јануари 2004 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

40.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), а во врска со член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државната сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Во Одлуката за пренесување на правото на користење на дел од недвижен имот - објект, бр. 23-4489/1 од 13.10.2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/03), во членот 1, бројот 4.680 м² се заменува со бројот 5.301,88 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5889/1 Претседател на Владата
12 јануари 2004 година на Република Македонија,
Скопје Бранко Црвенковски, с.р.

41.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО

1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на Радио-аматерскиот клуб „Никола Тесла“ од Кочани, се преотстапува без надомест една кратко бранова радиостаница ФТ-101 Е, со година на производство 1978 година, со сериски број 361701 (ном.број на книговодствената ознака 003 е 3210-0000-0400-8).

2. Примопредавањето на материјално-техничкото средство да се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Радио аматерскиот клуб „Никола Тесла“ од Кочани.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5247/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

42.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО

1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на Радио-аматерскиот клуб „Дивна“ од Берово, се преотстапува без надомест една кратко бранова радиостаница ФТ-101, марка JAESU MUSEN, со сериски број 8J-361717 (ном.број на книговодствената ознака 003 е 3210-0000-0300-4).

2. Примопредавањето на материјално-техничкото средство да се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Радио аматерскиот клуб „Дивна“ од Берово.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5246/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

43.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕОТСТАПУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКО СРЕДСТВО

1. Со оваа одлука од Министерството за одбрана на Радио-аматерскиот клуб „Никола Тесла“ од Куманово се преотстапува без надомест една кратко бранова радиостаница ФТ-101 Е, марка JAESU-SSB-TRANSCEIVER, со сериски број 8J-361712 (ном.број на книговодствената ознака 003 е 3210-0000-0160-3).

2. Примопредавањето на материјално-техничкото средство да се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Радио аматерскиот клуб „Никола Тесла“ од Куманово.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5245/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

44.

Врз основа на член 20, став 2 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94 и 39/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИТЕ НА БИРОТО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО 2004 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија ја одобрува Програмата за реализација на задачите на Бирото за стопански недоволно развиените подрачја во 2004 година, бр. 07-1909/1 од 26.12.2003 година, донесена од Бирото за стопански недоволно развиените подрачја.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5888/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

45.

Врз основа на член 9 од Законот за поттикнување на развојот на стопански недоволно развиените подрачја („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/94 и 39/99) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 2003 ДО 2007 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на стопански недоволно развиените подрачја во Република Македонија во периодот од 2003 до 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/03) во Прилогот број 2 – Преглед на населените места кои се наоѓаат во подрачјата кои имаат статус на специфични подрачја во Република Македонија, Општина Гевгелија, погранични, по редниот број 3 се додава нов реден број кој гласи:

„4. Ново Коњско“

Редниот број „4“ станува реден број „5“.

Општина Дебар, ридско-планински, по редниот број 2 се додава нов реден број кој гласи:

„3. Долно Косоврасти“

Општина Долнени, ридско-планински, по редниот број 7 се додава нов реден број кој гласи:

„8. Рилево“

Општина Лозово, изразито-неразвиени, по редниот број 2 се додава нов реден број кој гласи:

„3. Аџиматово“

Општина Ранковце, ридско-планински по редниот број 6 се додава нов реден број кој гласи:

„7. Опила“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5886/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

46.

Врз основа на член 18 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/97) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЕНЕРГЕТСКИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2004 ГОДИНА

Член 1

Се донесува Енергетскиот биланс на Република Македонија за 2004 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-5883/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

47.

Врз основа на член 26, став 4 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/01 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за донесување на Финансискиот план на Централниот регистар на Република Македонија за 2003 година, бр. 03-1767/2 од 12.11.2003 година, донесена од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, на седницата одржана на 21.10.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4923/1
12 јануари 2004 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

48.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03) и член 8, став 3 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана 19.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНА НА СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА

1. Се дава согласност за промена на сопственичката структура на концесионерот Трговското радиодифузно друштво ТВ "БС" (Канал 5) Печатница БС ДООЕЛ Скопје, односно за пристапување на содружниот Друштвото за трговија на големо и мало "Металсивас" експорт-импорт ДОО Скопје со удел од 50% од вкупниот капитал на Трговското радиодифузно друштво.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-176/1
19 јануари 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

49.

Врз основа на член 27, став 1, алинеја 3 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99, 6/02 и 38/03) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 19.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗ НА ПЧЕНИЦА И БРАШНО ОД ПЧЕНИЦА

Член 1

Заради отстранување на пореметувањата на домашниот пазар, привремено до 30.06.2004 година се забранува извозот на пченица и наполица со тарифна ознака 1001 и брашно од пченица и наполица со тарифна ознака 1101 00.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-103/1
19 јануари 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

50.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 98/00 и 17/03), и член 36 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 85/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2004 година, донесе

П Р О Г Р А М А ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ЗАШТИТАТА НА ДЕЦАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Заштитата на децата како систем на организирани мерки и активности на државата за грижа и заштита на децата се остварува согласно Законот за заштита на децата и подзаконски акти.

Во остварувањето на заштитата на децата соодветно влијание имаат и развојните документи на Владата на Република Македонија: Макро-економската политика за 2004 година, Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2004 година, Стратегијата за реформа на локалната самоуправа, Социјалниот договор за наредните активности на Владата на Република Македонија и Сојузот на синдикатите на Македонија во рамки на социјалното партнерство и Буџетот на Република Македонија за 2004 година.

Заштитата на децата е организирана дејност заснована на правата на децата, како и на правата и обврските на родителите и на државата за планирање на семејството, обезбедување услови и животен стандард што одговара на физичкиот, менталниот, емоционалниот, моралниот и социјалниот развој на децата и обврските на државата во создавањето на услови за водење на хумана популациона политика, давање соодветна материјална помош на родителите според можностите на државата за издржување, подигање, грижа и заштита на децата и организирање и обезбедување на развој на установи и служби за заштита на децата.

Дејноста на заштитата на децата е од јавен интерес и се остварува преку обезбедување на определени права (детски додаток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче и партиципација) и облици за заштита на децата (згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, одмор и рекреација на деца и други облици за заштита на децата), поголем обем на права од определените права може да обезбеди единицата на локалната самоуправа.

Во услови на промени во општествено - економскиот и социјалниот систем на Републиката, воспоставување на пазарно стопанисување, комплетирање на процесот на приватизацијата, Оперативната програма за децентрализација на власта 2003-2004 година, определбите во Макроекономската политика на Република Македонија за 2004 година и материјалните можности, тежиштето на активностите ќе биде насочено кон остварување на следните основни задачи:

- децентрализација во дејноста заштита на децата со почитување на утврдена динамика и рокови, според утврдените мерки и политики и согласно закон;

- плурализација и демократичност во дејноста преку заживување односно функционирање на приватниот сектор со основање на приватни установи за деца како и создавање услови со давање можност и на други физички и правни лица да вршат одредени работи од дејноста згрижување и воспитување на децата;

- реализација на процесот на одвојување и приватизација на несуштинските сегменти на заштитата на децата (детски одморалишта);

- утврдување на мрежата на јавни установи за деца според новата територијална организација на Републиката по донесување на закон;

- одржување на мрежата на објектите во дејноста на заштитата на децата, со приоритетно, целосно и рационално искористување на сите кадровски, просторни и други ресурси како и развој на разни видови програми за дејноста со различно траење и цена на чинење;

- организирање на одделни услуги од дејноста згрижување и воспитување и во други просторни услови (основно училиште, болница, дом на култура, месна заедница и други установи, во станот на родителите) согласно материјалните можности, со приоритет во вршење на истите во подрачјата каде не постојат објекти за организирано згрижување на деца, давање одредени услуги од дејноста на градинките на деца и семејства, како и организирање на повремено чување на деца во домашни услови;

- поддржување на програмските активности за деца од областа на културната дејност, спортско-рекреативната дејност, екологијата, заштитата на деца со специфични потреби, како и програмски активности кои ги остваруваат организациите (здруженијата) за деца;
- редовна исплата на паричните примања на децата.

I. Згрижување и воспитание на децата

Згрижување и воспитание на деца согласно Законот за заштита на децата ("Службен весник на Република Македонија" бр.98/00 и 17/03) е облик на заштита на деца кој како дејност е организиран во детска градинка која остварува згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културни-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 7 години живот, односно до вклучување во основното образование.

Дејноста на детските градинки се остварува преку организирање и спроведување на програми кои според времетраењето на програмата се програми за: целодневен престој, полудневен престој, скратени програми, пилот програми, програма за продолжен престој, во-институционални форми на активности со деца. Згрижување и воспитание се организира и остварува и во забавишна група во основно училиште.

Згрижувањето и воспитанието на децата од предучилишна возраст како облик на заштита на децата согласно измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата, кој се во собраниска процедура, во одредбите на истиот се предлага како дејност да се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитание, образование, спортско-рекреативни, културни-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето до 7 години живот, односно до вклучување во основното образование.

Мрежа на установи за деца

Заштитата и грижата на децата ќе се остварува во рамките на создадена мрежа од 184 објекти на 51 јавна установа за деца-детски градинки во Републиката со проектиран капацитет за престој на околу 25.000 деца, односно опфат на околу 10,4% од генерациите деца до 7 години возраст.

Остварувањето на облиците на организирано згрижување и воспитување на деца при концентрираност на околу 150-200 деца во еден објект, условува потреба од задолжително спроведување на утврдени стандарди за престој, опрема, исхрана, кадри и друго, со цел за обезбедување на хигиено-технички и санитарно-здравствени услови, како и услови за остварување на воспитни, образовни, рекреативни, културни и други активности.

Спроведувањето на определбите од Макроекономската политика во 2004 година во организираното згрижување и воспитување на деца, претпоставува преземање на активности за создавање на услови за нормално функционирање на објектите како и интензивирање на напорите за подобрување и осовременување на условите за престој и вршење на дејноста, согласно материјалните можности.

Имајќи ги предвид економските движења во стопанството, структурните и други реформи неминовно ќе наметнат и социјални потешкотии во семејството, што ќе резултира и со намалување на бројот на деца во детските градинки.

Со цел да се задржи сегашниот број на деца и обезбеди зголемен опфат во 2004 година ќе се преземат мерки и активности за обезбедување на дополнителни средства по основ на донации, грантови и сл.

Средствата кои ќе бидат обезбедени по овој основ ќе се насочат во функција на задржување на сегашниот опфат на деца и остварување на развојот на децата од оваа возраст, односно зголемен опфат на деца преку создавање на соодветни услови за престој на децата со различни материјални можности во семејството.

Во детските градинки во кои како последица на кризните состојби во одредени претпријатија и социјални потешкотии во остварувањето на егзистенцијалните услови на граѓаните бројот на децата е намален односно имаат несоодветен прилив на деца, ќе се преземат мерки и активности преку реализација на пилот проекти, скратени и други програми и сл. за да се одржи бројот на децата по групи согласно Законот со учество во надоместок на трошоци за престој на деца кои ќе се опфатат со проектите и програмите.

Работници во јавните установи за деца-детски градинки

Во 2004 година дејноста згрижување и воспитание ќе ја вршат околу 3.560 работници од следните профили: негувателки, воспитувачи, стручни соработници-виши медицински сестри, социјални работници, музички педагози, ликовни педагози, педагози по физичко воспитание, стручни работници-педагог, психолог, социјален работник, логопед, лекар, педијатар, правник, економист, дефектолог и други профили на работници - готвачи, пом.готвачи, садомијачи, административни работници и др., согласно Законот и потребите за вршење на дејноста.

Во текот на годината бројот на работниците ќе се усогласува со бројот на децата по групи и возрасти, времето на траење на одредени програми, развојот на соодветни воспитни содржини, не само во поглед на обезбедувањето на утврдените услови, согласно закон, туку и во однос на работниот однос, плата за поминато време на работа, материјални трошоци и друго.

Тековно и инвестиционо одржување на објектите

Тековното одржување на објектите ќе се остварува со приоритетно извршување на неопходните работи заради обезбедување на нормално функционирање и вршење на дејноста за кои се основани, а согласно расположивите материјални можности.

Инвестиционите активности ќе бидат насочени кон реконструкција на постојните објекти како и доградба на започнатите објекти.

Објектите кои заради несоодветниот прилив на деца и разместеност во подрачја (индустриски и градски) како последица на кризните состојби во одредени претпријатија и социјални потешкотии во остварувањето на егзистенцијалните услови на граѓаните, се нецелосно искористени, ќе се обезбеди нивно времено користење за соодветен надомест по пат на договор со други правни и физички лица согласно Законот.

Имајќи предвид дека опремата на објектите е еден од основните елементи во квалитетното остварување на дејноста, истото ќе се обезбедува во зависност од материјалните можности и приоритети во набавката за нормално функционирање на дејноста.

Материјални трошоци

Со оглед на специфичноста на дејноста, во јавните установи ќе се обезбедуваат материјални трошоци за огрев, со закон утврдени обврски (лекарски прегледи,

громабранска инсталација, противпожарни апарати, регистрација на возила), колективно осигурување на децата кои престојуваат во јавните детски градинки, додека дел од материјалните трошоци ќе бидат вградени во цената на услугата за престој во детските градинки - која паѓа на товар на родителот.

II. Одмор и рекреација на децата и младината

Одморот и рекреацијата на децата и младината е облик на заштита на деца кој како дејност се организира за престој, активен одмор, социјализација на децата, воспитни, образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности со децата од 5 до 18 години живот, за развивање на психомоторниот развој на децата и способност за договарање, почитување на разликите и соработка во групи, способност за прифаќање на себеси и другите и ориентација во просторот.

Одморот и рекреацијата во Републиката се обезбедува преку создадената мрежа на детски одморалишта, со проектиран капацитет од околу 6.000 легла во една смена.

Дејноста на детските одморалишта се обезбедува преку организирање и спроведување програми за: зимување, летување, настава во природа и други програми (екскурзии, кампување, излети, походи, семинари, мини-скијачка школа, рекреативно-еколошка школа, исхрана на децата и друго).

Објектите за одмор и рекреација на децата се наменски градени и опремени според Нормативите за простор и опрема на одморалиштата за деца со потребните хигиено-технички услови за престој, одмор и рекреација.

Согласно Законот за заштита на децата, одморот и рекреацијата на децата и младината се организира во установи за одмор и рекреација на деца-детски одморалишта или во одморалиште за деца од сезонски тип при организационите единици на Министерството за труд и социјална политика.

Во зависност од статусната состојба, 11 објекти се организирани во 5 јавни установи за деца-детски одморалишта, а останатите 15 се детски одморалишта во состав на Министерството за труд и социјална политика.

Одморот и рекреацијата го остваруваат 94 работници вработени во јавни установи за деца-детски одморалишта како и ангажирани поголем број работници од профили според потребите за извршување на работи и работни задачи на определено време, итни и неодложни работи, договор за дело, согласно работното време утврдено со стандардите и нормативите.

Со Законот за заштита на децата, дадена е можност за давање на објекти или делови од објекти од јавните установи за деца и од сезонските одморалишта под закуп, или давање одобрение за отстапување на користење на објектот или дел од објектот на јавната установа за деца или сезонско одморалиште заедно со опремата, по пат на јавен конкурс.

Во функција на реформите на јавниот сектор со измените и дополнувањата на Законот за заштита на децата кој е во собраниска процедура утврдени се можни решенија за дивестирање на несуштинските функции односно конкретно одвојување од финансирање од Буџетот на Република Македонија на постојните јавни одморалишта и одморалиштата од сезонски тип како и примена на одредбите од Законот за правата, обврските и одговорностите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат (за објектите на одморалиштата од сезонски тип).

III. Права за заштита на децата

Паричните надоместоци согласно Законот за заштита на децата се остваруваат како право на: детски дода-

ток, посебен додаток, помош за опрема на новороденче и партиципација и имаат за цел материјална помош на родителите во подигањето и развојот на детето.

Во рамките на средствата утврдени со Буџетот на Република Македонија за 2004 година се предвидува парични примања на деца да користат околу 67.000 деца од 43.000 семејства, како придонес во остварувањето на примарната одговорност на родителите во обезбедувањето на услови за живот потребни за развој на детето, односно животен стандард што одговора на неговиот физички, ментален, душевен, морален и социјален развој.

Детски додаток

Право на детски додаток остварува еден од родителите на детето, државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Републиката, за дете државјанин на Република Македонија и на редовно школување во Републиката, во зависност од возраста на детето и материјалната состојба на семејството и другите услови утврдени со Законот за заштита на децата.

Право на детски додаток согласно Законот за заштита на децата и Правилникот за условите, критериумите и начинот на остварување на правата за заштита на децата има еден од родителите за дете до наполнување на 18 години живот, доколку е на редовно школување и ако просечните месечни приходи и примања по член на семејството не го надминуваат граничниот износ од 16% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, односно 32% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година, за самохран родител.

Правото на детски додаток во 2004 година се очекува да го остварат 51.000 деца од околу 27.700 семејства.

Висината на детскиот додаток во 2004 година ќе изнесува 4,60% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година за дете до 15 години живот, односно додека е редовен ученик во основно училиште; односно 7,30% за дете од 15-18 години живот, односно додека е редовен ученик во средно училиште. При тоа, вкупниот месечен износ на детски додаток за децата за кои родителот го остварил правото изнесува најмногу 1.800,00 денари.

За обезбедување на правото на детски додаток за 2004 година ќе се реализираат 310.000.000,00 денари.

Посебен додаток

Право на посебен додаток има еден од родителите на детето со постојано место на живеење во Република Македонија, ако е детето државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија до навршени 26 години живот, доколку не е институционално згрижено на товар на државата.

Висината на посебниот додаток согласно Законот изнесува 27% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година односно 3.156,30 денари месечно по дете.

Се предвидува во 2004 година ова право да го остварат околу 4.000 деца од исто толку семејства, за што ќе бидат потребни 157.000.000,00 денари.

Помош за опрема на новороденче

Помошта за опрема на новороденче согласно Законот се обезбедува за прво новородено дете во вид на опрема (пакет).

Висината на помошта за опремување на новороденче изнесува до 25% од просечната плата исплатена по вработен во Република Македонија во првата половина од претходната година.

Со измените и дополнувањата на Законот за заштита на деца кој е во собраниска процедура е понудено решението со кое помошта за опрема на новороденче ќе се обезбедува како паричен надоместок и ќе биде еднократна помош на семејствата за првородено дете.

Во 2004 година се предвидува дека правото помош за опрема на новороденче ќе го остварат околу 12.000 семејства.

За оваа намена во 2004 година ќе бидат реализирани 35.000.000,00 денари.

IV. Други облици на заштита на децата

Во рамките на системот на заштитата на децата се спроведуваат и други програмски активности како облици на заштита на децата со кој се унапредува дејноста, меѓу кои се:

- Унапредување на воспитно образовната работа преку воведување на нови методи во програмите;
- Спроведување на проекти за деца со пречки во физичкиот и интелектуалниот развој;
- Спроведување на проекти, програми и едукација на стручниот кадар;
- Програмски активности за оспособување на здравствените работници, работниците кои подготвуваат храна, хигиено-технички работници, со најновите современи сознанија во работите кои ги вршат овие работници и согласно закон (професионален развој на кадрите);
- Програмски активности на соработка за унапредување на исхраната на децата, хигиено-техничките и здравствени услуги, дидактички материјал, одржување, реконструкција и уредување на просторот, стручен надзор и др;
- Соработка со стручни институции, невладини организации, органи, здруженија и др.

V. Финансирање на заштитата на децата

За обезбедување на правата за заштита на децата, финансирање на дејноста на јавните установи за деца-детски градинки и детски одморалишта, во согласност со утврдената мрежа на установи, стандарди и нормативи за вршење на истата, мерила и критериуми за финансирање и Програма за работа, како и утврдените програми за тековно одржување и опремување на објектите од заштитата на децата, како и за финансирање на другите програмски активности во функција на грижа и заштита на децата, во 2004 година, во Буџетот на Републиката, утврдени се средства во вкупен износ од 1.314.819.000,00 денари.*

За дејноста на јавните установи за згрижување и воспитание и одмор и рекреација ќе се насочат 812.819.000,00 денари и за права во областа на заштитата на децата 502.000.000,00 денари.

*Преглед на средства за финансирање на заштитата на децата во 2004 година

Поткатегорија	Основна и поблиска Намена	Утврдено со Буџет за 2004 год. (денари)
I. Тековни трошоци		1.303.819.000,00
40	Плати, наемнини и надоместоци.	676.954.000,00
42	Стоки и услуги	124.865.000,00
44	Тековни трансфери и субвенции.	502.000.000,00
II. Капитални трошоци		11.000.000,00
46	Купување на капитални средства.	11.000.000,00
В к у п н о (I+II)		1.314.819.000,00

VI. Мерки и активности за остварување и развој на заштитата на децата

За остварување на основните задачи утврдени во оваа Програма ќе се преземат следните мерки и активности:

- Изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, кој како предлог за донесување на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата е во собраниска процедура и со кој е создадена законска основа за уредување на одредени прашања од системот на заштитата на децата на локално ниво односно пренесување на одредени надлежности од централната власт на единиците на локалната самоуправа, согласно Законот за локалната самоуправа, стратешките определби за развојот на областа со вградување односно нормирање на принципот на плурализација во оваа област преку вклучување на приватната иницијатива и со тоа овозможување на конкурентност при давањето на услугите и нивно приближување до граѓаните, дивестирање на несуштинските функции како и остварување на правата за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток и помош на новороденче) преку службите на заштита на децата при центрите за социјална работа како првостепени органи;

- Операционализација на законските одредби во однос на имплементацијата на одредбите за децентрализацијата, дивестирањето, вклучувањето на приватната иницијатива, со донесување на утврдената подзаконска регулатива, измена и дополнување на постојна подзаконска регулатива, донесување на стандарди и нормативи за вршење на дејноста, донесување на програми и планови за дејноста за заштита на децата и со тоа создавање на услови за имплементирање на законските одредби;

- Со цел интензивирање на реформите во доменот на локалната самоуправа ќе се изготви Акционен план за заокружување на процесот на децентрализација;

- Поддршка и помош при реализација на процесот на децентрализација;

- Реализација на процесот на одвојување и приватизација на несуштинските сегменти на заштитата на децата-детски одморалишта;

- Трансфер на правата за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток и помош за опрема на новороденче) кои ќе се остваруваат преку службите за заштита на децата и центрите за социјална работа како првостепени органи;

- Донесување на Одлука за начинот на наплата на износот за "Детска недела";

- Донесување на Одлука за утврдување на мрежата на јавните установи за деца;

- Изготвување на Национална програма во делот за заштита на децата;

- Довршување на Проект: Автоматизација на спроведувањето на правата за заштита на децата во дејноста.

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-101/1
19 јануари 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

51.

Врз основа на член 2 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на РМ" бр. 50/97, 16/00 и 17/03) и член 36 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2004 година ("Сл. весник на РМ" бр.85/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.01.2004 година донесе

ПРОГРАМА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ЗА 2004 ГОДИНА

I. Појдовна основа

Основен документ во остварувањето на социјалната заштита во 2004 година е Законот за социјална заштита врз основа на кој со оваа програма се уредуваат подрачјата на социјалната заштита, специфичните потреби на населението и начинот на остварување на социјална заштита.

Во остварувањето на социјалната заштита се применуваат и одредбите од други законски прописи како што се: Закон за семејството; Кривично правните прописи; Законот за вработување на инвалидни лица и подзаконските акти со кои е уредено правото на социјална помош - Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална парична помош.

Во остварувањето на социјалната заштита соодветно влијание имаат и развојните документи на Владата на Република Македонија: Макро-економската политика за 2004 година, Програмата за работа на Владата на Република Македонија за 2004 год; Националната стратегија за намалување на сиромаштијата во Република Македонија и Буџетот на Република Македонија за 2004 година, преку кои се имплементираат стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за 2004 година.

Во реализацијата на социјалната заштита и во 2004 год. ќе има клучно место и имплементацијата на проектот: "Развој на социјалната заштита и секторот за вработување" со потпроектите: "Градење на капацитетот на институциите и развој на социјалната грижа и заштита". Овој проект се реализираше во рамки на проектите на ЕУ (ФАРЕ Проект), и ќе заврши во I тримесечје на 2004 год.

Проектот придонесе во Законот за социјална заштита да се вградат нови современи концепти и политики во насока на подобрување на социјалните услуги на населението со што се изврши и приближување кон законодавството на ЕУ.

II. Цели и задачи во остварувањето на социјалната заштита

Социјалната заштита се реализира преку обезбедување на:

- услуги и мерки за социјална превенција, вонинституционална заштита и институционална заштита за граѓаните кои се изложени на основните социјални ризици и

- социјална помош за корисниците.

Корисниците на социјална заштита како дел од населението можат да се згрижат како поединци, семејства-домаќинства или група на население и за овие групи се применуваат соодветни облици на услуги и мерки во социјалната заштита.

Во групата на корисници на социјална заштита кои ќе бидат опфатени со услугите и мерките на социјална-

та заштита¹ се: малолетни лица без родителска грижа - 1294; малолетни лица со воспитно социјални проблеми - 10.524; малолетни лица воспитно запустени - 4.870; малолетни лица со пречки во развојот - 6.292; други малолетни лица - 727, како и возрасни лица од следните категории корисници: стари лица - 15.009; возрасни инвалидни лица - 15.002; лица со конфликти во семејството - 4.975; возрасни лица со општествено негативни навики - 967; самохрани мајки - 1.208 и други лица корисници на услуги - 8.419.

За сите овие лица континуирано ќе се преземаат мерки во насока на подобрување на услугите и нивната достапност.

Тргнувајќи од потребите на ова население како и правците на развој на социјалната заштита во насока на приближување кон законодавството и практиката во земјите на Европската Унија, во 2004 година, во делот на услугите и мерките за заштита, ќе бидат преземени следните:

Стратешки активности

1. Децентрализација на дел од работите во социјалната заштита како процес е утврдена во Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита. Со стапувањето во сила на овој закон ќе се создадат законски предуслови за пренесување на основачките права од централната власт на единиците на локална самоуправа на домовите за стари лица во Битола, Прилеп, Куманово и Скопје. Децентрализацијата може да се спроведе и за дневните центри за деца со посебни интелектуални потреби во Прилеп, Велес, Тетово, Битола, Кр. Паланка, Делчево, Скопје и с. Манастирец - Мак. Брод. Постапно ќе се пренесуваат и другите облици на дневни центри кои се во фаза на основање.

Исто така единиците на локалната самоуправа можат врз основа на идентификуваните потреби на населението да ја преземат социјалната заштита за одредени категории на населението преку основање на мали установи и други вонинституционални форми на социјална заштита кои би се организирале на локално или регионално ниво.

Децентрализацијата ќе придонесе единиците на локалната самоуправа да имаат аналитички пристап при утврдувањето на потребите за социјална заштита на своите граѓани и при тоа да се грижат за изнаоѓање на дополнителни извори за финансирање на социјалната заштита со цел да се достигне повисок квалитет на услугите. Истовремено за граѓаните кои што имаат потреба од социјална заштита со некоја од предвидените форми на социјална заштита ќе се создадат услови за континуирана и поголема грижа од страна на семејството.

2. Деинституционализација како процес ќе продолжи да се реализира и во текот на 2004 година при што ќе се продолжи со политиката за отворање на дневни центри за: децата со пречки во интелектуалниот развој (Скопје, Кичево и др.), за жртвите на семејно насилство (Скопје и др. градови), за лица кои злоупотребуваат дрога (Охрид, Куманово, Скопје), за бездомници (Скопје и др.), за деца на улица - улични деца (Скопје), за стари и возрасни инвалидни лица (Битола) и за други категории на социјално исклучени лица. Преку овие дневни центри ќе се врши постапно вклучување на овие лица согласно посебна Програма за работа со ко-

¹ Показатели од Статистичкиот билтен на Заводот за социјални дејности Скопје.

ја ќе се делува превентивно. Исто така ќе продолжат активностите на планот на развој на обликот сместување во друго семејство.

На локално односно на регионално ниво ќе се подржува потребата од отворање на мали јавни установи за социјална заштита. Овие планирани активности се резултат на искуствата добиени од меѓународната соработка и искуствата стекнати од досегашната наша практика кои покажаа дека со процесот на деинституционализација постапно треба да се напушта моделот на големи по капацитет установи, а за овие лица да се создаваат нови форми на заштита преку кои корисниците ќе имаат можност за реинтегрирање во единиците на локална самоуправа и во семејството, но и можност за индивидуален третман за корисниците кој ќе значи и повисок квалитет на услугите. На подолг рок ова ќе влијае и на намалување на трошоците за одржување и работа што сега се трошат за големите јавни установи за социјална заштита.

3. Плурализација или создавање предуслови за вклучување-воведување на други даватели на услуги за одредени работи во социјалната заштита. Плурализацијата ќе се реализира со вклучување на приватниот сектор во социјалната заштита и во првата фаза (I полугодие на 2004 година) со формирање и регистрирање на приватни домови за згрижување на стари лица во (Скопје 2, Неготино и др.). Се очекува во системот на социјална заштита - згрижување на стари лица да се вклучат околу четири приватни домови за стари лица. Меѓутоа се очекува приватни даватели на услуги да се вклучат во социјалната заштита и за другите категории социјално загрозени граѓани.

Во процесот на плурализација во социјалната заштита ќе се создадат услови за опфат и на здруженијата на граѓани - НВО, за што со подзаконски акт ќе се уреди постапката за нивно вклучување, односно добивање на одобрение за обавување на одредени работи во социјалната заштита. Во првата фаза се очекува да бидат регистрирани околу 20 здруженија на граѓани кои во изминатиот период реализирале проекти од делокругот на социјалната заштита со финансиска поддршка од донатори. На дел од нив (по објавен јавен повик) по пат на давање одобрение за работа ќе им бидат доверени конкретни работи од социјалната заштита како и финансиски средства од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика како учество во реализација на доверените работи.

Во процесот на плурализација ќе се вклучат и физички лица кои ќе обавуваат одредени работи од социјалната заштита како професионална дејност. Физичките лица ќе имаат можност да пружаат услуги од социјална заштита како помош и нега во домашни услови и советувањата работа.

Вклучувањето на сите овие даватели на услуги покрај постојната мрежа на јавни установи ќе придонесе да се зголеми конкуренцијата во вршење на социјална заштита и подобрување на квалитетот на услугите, проширување на видот на услугите во социјалната заштита, на подолг рок намалување на трошоците за изградба и одржување на големи објекти за јавни установи како и зголемување на постојните капацитети за згрижување на старите лица и сите останати категории на граѓани кои се изложени на социјален ризик како и можност за самовработување.

Во насока на имплементација на плурализацијата во реализирањето на социјалната заштита извршен е мониторинг на поголем дел од единаесетте пилот проекти кои во рамки на Фаре проектот "Развој на социјалната заштита и секторот вработување" и потпроектот "Градење на капацитети на институциите и развој на социјалната грижа и заштита" и со нивна финансиска

поддршка се реализирани во повеќе сфери на социјалната заштита. Дел од овие проекти кои се реализирани во партнерски однос помеѓу центрите за социјална работа, здруженија на граѓани - НВО и локалната самоуправа ќе се согледаат можностите да продолжат да се реализираат и во текот на 2004 година со финансиска поддршка на Министерството за труд и социјална политика, бидејќи мониторингот покажа дека истите се потребни за корисниците но и се во контекст на политиката што ја води Министерството.

4. Проширување и развој на службите за отворена нега (клубови за стари лица, обезбедување на домашна нега и помош во храна и хигиена, обезбедување исхрана за стари и изнемоштени лица, постпенална помош, помош на самохрани родители и др., што ќе зависи од потребите на единиците на локалната самоуправа.

5. Помош на внатрешно раселените семејства и на семејствата на бегалците од други држави ќе се пружа и ќе се преземат мерки во рамки на насоките на Координативното тело при Владата на Република Македонија.

Активностите што ќе се преземат во 2004 год., ќе бидат насочени кон натамошно враќање на раселените лица во своите домови и преку исплата на еднократна парична помош во функција на создавање елементарни услови за живот. Задоволувањето на егзистенционалните потреби на овие лица ќе се обезбедува со средства од Буџетот на Република Македонија, додека средствата за реконструкција на домовите ќе се обезбедуваат по пат на донации.

Средствата за задоволување на услугите и мерките во социјалната заштита за 2004 година ќе бидат распределени по групи на корисници и тоа за:

- субвенции за воспитно запустени деца	13.500.000 ден.
- субвенции за стари лица	21.500.000 ден.
- субвенции за лица со пречки во развојот	66.400.000 ден.
- субвенции за деца без родители и род. грижа	22.541.000 ден.
- дневно и привремено згрижување, учество во финансирање на НВО	44.500.000 ден.
- бегалци и азиланти	6.500.000 ден.

Социјална помош на корисници

Социјалната парична помош ги опфаќа следните облици и тоа:

а) Постојана парична помош - се исплаќа на лицата кои се неспособни за работа и не можат да остварат средства за егзистенција согласно други прописи. Во 2004 година се очекува бројот на овие корисници да изнесува 5200 семејства. За обезбедување на номиналниот износ на помош кој во просек ќе изнесува околу 2.885,00 ден. ќе бидат потребни 191.000.000 ден.

б) Социјална помош - се исплаќа на домаќинства во кои одделни членови се способни за работа, но се материјално необезбедени.

Врз основа на извршените измени во подзаконскиот акт на Владата на Република Македонија - Одлуката за условите, критериумите, висината, начинот и постапката за утврдување и остварување на правото на социјална помош, во насока на поправична распределба на средствата за социјална парична помош и усмерување на истата кон најзагрозените домаќинства, во 2004 година, ќе продолжи вршењето на увидот во секое домаќинство повеќе пати во годината. Со цел да се заштити животниот стандард на корисниците на социјална по-

мош ќе се направи обид за корекција на социјалната помош согласно висината на релативната линија на сиромаштија (показател на Државниот завод за статистика) и во рамки на расположивите финансиски можности ќе се изврши усогласување на истата. Со ова ќе се придонесе за ублажување на сиромаштијата кај овие домаќинства.

Исто така, корисниците на социјална помош ќе мора да докажат дека активно барале работа, но не ја добиле од објективни причини.

За исплатата на социјалната помош ќе бидат реализирани 1.865.000.000 денари, а се очекува да бидат опфатени околу 65.000 домаќинства.

в) Паричен надоместок за помош и нега - се исплаќа на лица кои не можат да ги вршат основните животни потреби без помош од друго лице (лицето е неподвижно, потполно слепо, заболено од дистрофија или сродни мускулни или нервно мускулни заболувања, церебрална и детска парализа) како и на лице со тешки и најтешки пречки во психичкиот развој над 26 годишна возраст.

Бројот на барателите за ова право е во постојан пораст и со цел да се издиференцираат корисниците на кои ова право им е неопходно, воведени се редовни контроли од страна на стручните лица во центрите за социјална работа. Потребните средства за задоволување на правото ќе изнесуваат 880.000.000 денари, а ќе бидат опфатени во просек околу 18.950 корисници.

г) Право на здравствена заштита - ова право согласно законските прописи можат да го остварат корисниците на постојана парична помош, лицата сместени во друго семејство и во установа за социјална заштита како и лица кои користат право на паричен надоместок за помош и нега, ако не можат здравствено да се осигурат по друга основа.

Согласно просечниот број на корисници, - 5.250 за ова право ќе се реализираат 45.200.000 денари.

д) Право на надоместок на плата за скратено работно време поради нега на хендикепирано дете - ова право кое е утврдено со Законот за социјална заштита и со Законот за работни односи, го остварува еден од родителите на хендикепираното дете, доколку родителите се во работен однос. За задоволување на ова право во текот на 2004 година ќе се реализираат 4.800.000 денари за просечно 45 корисници.

ѓ) Еднократна парична помош и помош во натура - ова право можат да го остварат лица или семејства кои што се нашле во положба од социјален ризик заради претрпена природна непогода, епидемија, смрт, подолго лекување или друга социјална криза.

За ова право ќе се реализираат 50.000.000 денари.

Вкупните трошоци за плаќањата на социјално загрозените лица и семејства-домаќинства во 2004 година, ќе изнесуваат 3.036.000.000 денари.

Покрај исплатата на социјална помош која е утврдена со Законот за социјална заштита во 2004 година, преку постојната мрежа на јавни установи за социјална заштита - центрите за социјална заштита ќе се врши исплата и на:

- цивилна инвалиднина за лицата кои се здобиле со потешки повреди од заостанат воен материјал согласно Законот за цивилни инвалиди за што во Буџетот на Република Македонија се обезбедени 40.800.000 денари, за околу 488 корисници.

- материјално обезбедување за членовите на семејствата чиј хранител е на задолжителна воена служба согласно Законот за правата на членовите на семејството чиј хранител е војник на служење на воен рок, за што се обезбедени 4.800.000 денари за просечен број од 250 семејства.

Во текот на 2004 година, преку центрите за социјална работа ќе се остваруваат и реализираат и паричните примања утврдени во Законот за заштита на децата (детски додаток, посебен додаток и помош за опрема на новороденче).

Министерството за труд и социјална политика ќе ги преземе потребните активности кои како обврска произлегуваат од Законот за азил и привремено згрижување за лицата кои ќе побараат азил во Република Македонија.

III. Финансиски средства за социјална заштита и мерки на реализација

Материјалните трошоци за функционирање на социјалната заштита се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. Постои законска можност, дел од средствата да се обезбедат со подароци, легати и од корисници.

Задоволувањето на материјалните трошоци во делот на услугите и мерките за социјална превенција, вонинституционалната и институционалната заштита ќе се реализира со средствата обезбедени од Буџетот на Република Македонија за 2004 год. во износ од 174.941.000 денари, додека средствата за задоволување на социјалната помош ќе изнесуваат 3.036.000.000 денари. Покрај овие средства за материјални трошоци на центрите за социјална работа и Заводот за социјални дејности ќе се реализираат 37.750.000 денари.

Со средствата обезбедени од Буџетот и оваа програма, ќе се обезбедува редовна исплата на паричната помош со која на граѓаните кои што се нашле во положба од социјална заштита ќе им се обезбедува минимална социјална сигурност.

Истовремено, во постојниот систем на социјална заштита ќе се преземат низа мерки кои ќе значат негово усовршување се со цел да се постигне праведна распределба и насочување на помошта за најсиромашните категории на населението.

За одделни категории од социјално загрозеното население (работно способно население) во рамки на меѓуресорската соработка постапно ќе се создаваат услови за работно ангажирање односно нивно активно вклучување на пазарот на трудот.

Со овие мерки ќе се придонесе за намалување на бројот на сиромашното население.

Со средствата наменети за услуги и мерки во социјална заштита ќе се финансираат вонинституционалната заштита (функција и отпочнување со работа на дневните центри), институционалната заштита, како и едукацијата на стручните профили кои што ќе бидат вклучени во социјалната заштита.

Со оглед на тоа дека по првото тримесечје на 2004 година ќе заврши проектот "Развој на социјалата и секторот за вработување - градење на капацитет на институциите и развој на социјалната грижа и заштита" имплементиран од Фаре програмата се очекува на одделните негови компоненти, како и изготвување на препораки за остварување на одделни политики во социјалната заштита согласно практиките на Европската Унија. Овие препораки веќе се вградени во Законот за социјална заштита и другите подзаконски акти.

Во втората половина на 2004 година се очекува да отпочне реализацијата на Проектот за имплементација на социјалната заштита (СПИЛ), подржан од Светската банка. Со овој проект е предвидено да се подобри администрирањето и исплатата на социјалните бенефиции преку центрите за социјална работа и за подобро насочување на истите кон одделни најсиромашни категории на граѓани.

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-102/1
19 јануари 2004 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Радмила Шекеринска, с.р.

52.

Врз основа на член 264 од Законот за воздушната пловидба („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, во согласност со министерот за финансии, министерот за транспорт и врски донесе

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДИТЕ И УСЛУГИТЕ НА КОНТРОЛА НА ЛЕТАЊЕ ВО ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ - ПРЕЛЕТИ

1. Во Наредбата за висината на надоместокот за користење на уредите и услугите на контрола на летање во воздушниот сообраќај - прелети („Сл. весник на РМ“ бр. 22/97) во точка 1 зборовите: „во зависност од тежината на воздухопловот и должината на поминатиот пат“ се заменуваат со зборовите: „согласно Doc.br.02.60.02 на EUROCONTROL - Условите за примена на системот за надоместоци на прелети и услови за плаќање“, кој е составен дел на оваа наредба.

2. Во точка 2 зборот „американски долари“ се заменува со зборот „ЕУР“, а бројот „52,70“ се заменува со бројот „67,78“.

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-26932/1
3 декември 2003 година
Скопје

Бр. 02-11880
1 декември 2003 година
Скопје

Министер за финансии, **Никола Поповски, с.р.** Министер за транспорт и врски, **Агрон Буџаку, с.р.**

УСЛОВИ ЗА ПРИМЕНА НА СИСТЕМОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПРЕЛЕТИ

Член 1

1. За секој лет извршен според правилата за летање по инструменти (IFR лет) се наплаќа надоместок согласно постапките зацртани во стандардите и препорачаните практики на Меѓународната организација за цивилно воздухопловство, а кои се применуваат за воздушниот простор на обласните контроли на летање кои се наведени во Анекс 1 и кои се во надлежност на договорните земји. Исто така, во обласните контроли на летање кои спаѓаат во нејзина надлежност, една договорна страна може да наплаќа надоместоци за лет извршен според правила за визуелно летање (VFR лет). Летовите кои делумно се извршени според правилата за визуелно летање, а делумно според правилата за летање по инструменти (мешани VFR/IFR летови) во обласната контрола на летање која спаѓа во надлежност на дадена договорна земја се подложни на наплати кои во таа земја се наметнуваат за IFR летови, за целото растојание кое е прелетано во споменатата обласна контрола на летање.

2. Надоместокот се состои од износот на трошоците на договорните земји во однос на рутните навигациски средства и услуги како и за функционирањето на системот за надоместоци за прелети, односно за трошоците на EUROCONTROL во однос на управувањето со системот.

3. Надоместоците кои настанале во воздушниот простор на обласните контроли на летање што се во надлежност на договорна земја, може да бидат подложни и на данок на додадена вредност (ДДВ). Во тој случај, EUROCONTROL може да го поврати тој данок под условите и согласно прописите кои се договорени со односната земја.

4. Лицето кое е должно да го плати надоместокот е лицето кое оперирало со воздухопловот во времето кога бил извршен летот. Доколку не е познат идентитетот на операторот, сопственикот на воздухопловот се смета за оператор, ако истото не докаже кое друго лице вршело сообраќај.

Член 2

За секој лет кој влегува во воздушниот простор на обласните контроли на летање кои спаѓаат во неколку договорни земји, се наплаќа еден надоместок (R), а тој одговара на износот на надоместоците кои настанале во однос на тој лет во воздушниот простор на обласните контроли на летање кои спаѓаат во надлежност на поединечните земји кои се во прашање: $R = \sum_i r_i$

Поединечниот надоместок (r_i) за летовите во воздушниот простор што спаѓа во надлежност на една договорна земја се пресметува согласно одредбите од член 3.

Член 3

Надоместокот за лет во воздушниот простор на обласна контрола на летање што спаѓа во надлежност на дадена договорна земја (i) се пресметуваат согласно следнава формула:

$$r_i = t_i \times N_i$$

при што (r_i) е надоместокот, (t_i) е единечната цена на надоместокот, а (N_i) е бројот на услугите што одговараат на таквиот лет. Единечните цени може, тогаш кога одговара, да бидат наведени одделно за VFR и IFR летови.

Член 4

За даден лет, бројот на услугите, означени со (N_i), на кои се однесува претходниот член, се добива со помош на следнава формула:

$$(N_i) = d_i \times p$$

при што (d_i) е факторот на растојанието во однос на воздушниот простор на обласните контроли на летање што спаѓаат во надлежност на договорната земја (i) и (p) факторот на тежината за воздухопловот кој е во прашање.

Член 5

1. Факторот на растојанието (d_i) се добива по пат на делење со сто (100) на бројот на километрите во големо кружно растојание меѓу:

- аеродромот на заминување во или местото на влез во воздушниот простор на обласните контроли на летање кои спаѓаат во надлежност на договорната земја (i) и
- аеродромот на првата дестинација во или местото на излегување од тој воздушен простор.

Гореспоменатите места на влегување и излегување се местата каде се вкрстуваат страничните граници на воздушниот простор со линијата која е опишана во

планот за летање. Овој план на летање ги содржи сите измени кои операторот ги внесол во планот за летање кој првично бил доставен, како и промените кои ги одобрил операторот, а кои се последица на мерките за организирање на протоколот на воздушниот сообраќај.

2. Меѓутоа, за летовите кои завршуваат на аеродромот од којшто полетал воздухопловот и за коишто нема попатни слетувања (кружни летови), односно за коишто најдалечното место од аеродромот се наоѓа во обласната контрола на летање на договорната земја (i), факторот на растојание (d_i) се добива по пат на делење со сто (100) на бројот на километрите во големото кружно растојание меѓу:

- аеродромот во или местото на влегување во воздушниот простор на обласната контрола на летање која спаѓа во надлежност на договорната земја (i) и
- најдалечното место од аеродромот плус бројот на километрите во растојанието на големиот круг меѓу:
- најдалечното место од аеродромот и
- аеродромот во или местото на излез од тој воздушен простор.

3. Растојанието кое треба да се земе предвид се намалува за дваесет (20) километри за секое полетување од и за секое слетување на територијата на договорната земја.

Член 6

1. Факторот на тежината е квадратен корен од количникот кој се добива по пат на делење со педесет (50) на бројот на метричките тони од максималната документирана тежина на воздухопловот при полетување, дадена во Уверението за пловидбеност, Прирачникот за летање или кој било друг документ со еднаква важност и тоа:

$$p = \sqrt{\frac{\text{макс.теж.при полетување}}{50}}$$

Тогаш кога максималната документирана тежина на воздухопловот при полетување не им е позната на телата кои се одговорни за наплаќањето на надоместоците, факторот на тежината се пресметува со земање на тежината на најтешкиот воздухоплов од истиот тип кој е познат.

2. Тогаш кога еден воздухоплов има повеќе документираните максимални тежини при полетување, факторот на тежината се утврдува врз основа на најголемата максимална тежина при полетување која е одобрена за воздухопловот од страна на неговата земја на регистрација.

3. Но, тогаш кога оператор им укажал на надлежните тела за наплаќање на надоместоците дека врши сообраќај со два или повеќе воздухоплови кои се различни верзии на истиот тип, просекот од максималните тежини при полетување на сите воздухоплови од тој тип се зема за пресметување на факторот на тежината за секој воздухоплов од тој тип. Пресметувањето на овој фактор по тип воздухоплов и по оператор се прави барем еднаш годишно.

4. За да се пресмета надоместокот, факторот на тежината се претставува со цифра земена до две децимални места.

Член 7

1. Единечната цена на надоместокот се утврдува во евра.

2. Доколку поинаку не реши односната земја, единечната цена на надоместокот за договорна земја за којашто еврото не е национална валута, се пресметува од ново секој месец со примена на просечната месечна стапка на размена на еврото и националната валута за

месецот кој му претходи на месецот во којшто се вршел летот. Курсната стапка која се применува е месечниот просек од заклучниот курс издаден од Ројтерс врз основа на дневниот курс BID.

Член 8

1. Следниве летови се ослободени од плаќање на надоместоци:

a. мешаните VFR/IFR летови се ослободуваат од надоместоци само за воздушниот простор на обласните контроли на летање кои спаѓаат во надлежност на договорната земја или земји каде тие се вршат исклучиво со VFR и кога за VFR летови не се наметнуваат надоместоци;

b. летовите извршени од воздухоплови чијашто одобрена максимална тежина при полетување е помала од два (2) метрички тона;

c. летовите кои се извршени исклучиво за транспорт, при официјална мисија, на монарх кој е на власт и на неговото/нејзиното непосредно семејство, шефови на држави, шефови на влади и владини министри. Во сите овие случаи, ова мора да се поткрепи со назнака за статусот во планот на летање;

d. летови за трагање и спасување кои се одобрени од надлежниот орган за трагање и спасување.

2. Исто така, договорна земја може во однос на обласната контрола на летање која спаѓа во нивна надлежност, да ги ослободи од плаќање:

a. воените летови на која било земја;

b. летовите за обука кои се вршат исклучиво заради добивање дозвола или квалификација во случајот на пилотскиот екипаж и кога ова е поткрепено со адекватна напомена во планот за летање. Летовите мора да се вршат исклучиво во воздушниот простор на односната земја. Летовите не смеат да служат за превоз на патници и/или стока, ниту да бидат од типот на позициони или празни летови;

c. летовите кои се вршат исклучиво за проверка или тестирање на опрема која се користи или треба да се користи како земско помошно средство за навигацијата, со исклучок на позиционите летови на односните воздухоплови;

d. летови кои завршуваат на аеродром од којшто полетал воздухопловот и за време на којшто немало попатно слетување (кружни летови).

Член 9

Надоместокот се плаќа во седиштето на EUROCONTROL, согласно условите за наплаќање кои се дадени во Анекс 2. Валутата на пресметување е еврото.

Член 10

Условите за примена на системот за надоместоци за прелети и единечните цени се објавуваат од страна на договорните земји.

АНЕКС 1

ОБЛАСНИ КОНТРОЛИ НА ЛЕТАЊЕ

Договорни земји

(како на 1.1.02)*

Сојузна Република Германија

Горна обласна контрола на летање на Берлин

Горна обласна контрола на летање на Хановер

* Обласните контроли на летање на Република Молдавија и Република Финска беа додадени на листата по интеграцијата на овие земји во Системот за надоместоци за прелети со важност од 1.1.01 и 1.1.02.

Горна обласна контрола на летање на Рајна
Обласна контрола на летање на Бремен
Обласна контрола на летање на Диселдорф
Обласна контрола на летање на Франкфурт
Обласна контрола на летање на Минхен
Обласна контрола на летање на Берлин

Република Австрија

Обласна контрола на летање на Виена

Кралство Белгија - Големо Војводство Луксембург

Горна обласна контрола на летање на Брисел
Обласна контрола на летање на Брисел

Република Бугарија

Обласна контрола на летање на Софија
Обласна контрола на летање на Варна

Република Кипар

Обласна контрола на летање на Никозија

Република Хрватска

Обласна контрола на летање на Загреб
Горна обласна контрола на летање на Загреб

Кралство Данска

Обласна контрола на летање на Копенхаген

Кралство Шпанија

Горна обласна контрола на летање на Мадрид
Обласна контрола на летање на Мадрид
Горна обласна контрола на летање на Барселона
Обласна контрола на летање на Барселона
Горна обласна контрола на летање на Канарски Острови
Обласна контрола на летање на Канарски Острови

Република Финска

Горна обласна контрола на летање на Тампере
Обласна контрола на летање на Тампере
Горна обласна контрола на летање на Рованиеми
Обласна контрола на летање на Рованиеми

Француска Република

Горна обласна контрола на летање на Франција
Обласна контрола на летање на Париз
Обласна контрола на летање на Брест
Обласна контрола на летање на Бордо
Обласна контрола на летање на Марсеј
Обласна контрола на летање на Реимс

Обединето Кралство на Велика Британија и Северна Ирска

Горна обласна контрола на летање на Шкотска
Обласна контрола на летање на Шкотска
Горна обласна контрола на летање на Лондон
Обласна контрола на летање на Лондон

Република Грција

Горна обласна контрола на летање на Атина
Обласна контрола на летање на Атина

Република Унгарија

Обласна контрола на летање на Будимпешта

Ирска

Горна обласна контрола на летање на Шанон
Обласна контрола на летање на Шанон

Океанската транзитна зона на Шанон со следниве координати: 51° север, 15° запад, 51° север 8° запад, 48° 30' север 8° запад, 49° север 15° запад, 51° север 15° запад на и над ниво на летање 55

Република Италија

Горна обласна контрола на летање на Милано
Обласна контрола на летање на Милано
Горна обласна контрола на летање на Рим
Обласна контрола на летање на Рим
Горна обласна контрола на летање на Бриндизи
Обласна контрола на летање на Бриндизи

Република Македонија

Обласна контрола на летање на Скопје

Република Малта

Обласна контрола на летање на Малта

Република Молдавија

Обласна контрола на летање на Кишњев

Кнежевство Монако

p.m
(Обласна контрола на летање на Марсеј)

Кралство Норвешка

Горна обласна контрола на летање на Осло
Горна обласна контрола на летање на Ставангер
Горна обласна контрола на летање на Трондхаим
Горна обласна контрола на летање на Бодо
Обласна контрола на летање на Осло
Обласна контрола на летање на Ставангер
Обласна контрола на летање на Трондхаим
Обласна контрола на летање на Бодо
Океанска обласна контрола на летање на Бодо

Кралство Холандија

Обласна контрола на летање на Амстердам

Португалска Република

Горна обласна контрола на летање на Лисабон
Обласна контрола на летање на Лисабон
Обласна контрола на летање на Санта Марија

Романија

Обласна контрола на летање на Букурешт

Словачка Република

Обласна контрола на летање на Братислава

Република Словенија

Обласна контрола на летање на Љубљана

Кралство Шведска

Горна обласна контрола на летање на Малме
Горна обласна контрола на летање на Стокхолм
Горна обласна контрола на летање на Сундсвал
Обласна контрола на летање на Малме
Обласна контрола на летање на Стокхолм
Обласна контрола на летање на Сундсвал

Швајцарска Конфедерација

Горна обласна контрола на летање на Швајцарија
Обласна контрола на летање на Швајцарија

Чешка Република

Обласна контрола на летање на Прага

Република Турција

Обласна контрола на летање на Анкара

Обласна контрола на летање на Истанбул

АНЕКС 2

УСЛОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

КЛАУЗУЛА 1

1. Фактурираните износи се плаќаат во седиштето на EUROCONTROL во Брисел.

2. Меѓутоа, EUROCONTROL го смета плаќањето на сметките кои се отворени во нејзино име во банкарските установи во договорните или другите земји кои се определени од страна на надлежните тела на Системот за надоместоци за прелети, како исплата на долговите на лицето кое плаќа.

3. Износот на надоместокот доспева на датумот на вршењето на летот. Последниот датум на користење до којшто EUROCONTROL мора да ја прими исплатата се прикажува на сметката и е 30 дена од датумот на сметката.

КЛАУЗУЛА 2

1. Доколку не се применува она што е предвидено во став 2 од оваа клаузула, износот на надоместокот се плаќа во евра.

2. Секој корисник кој е државјанин на една Договорна страна може, секогаш кога врши исплата во определена банкарска установа која се наоѓа во Земјата чијшто државјанин е истиот, да го исплати долгот во конвертибилната валута на таа земја.

3. Кога еден корисник ја користи можноста на која упатува горенаведениот став, промената на износот во евра во национална валута се врши по дневниот курс кој се користи за комерцијални трансакции на датумот на важење и во местото на плаќање.

КЛАУЗУЛА 3

Се смета дека EUROCONTROL ја примила исплатата на датумот на користење на којшто износот кој се должи е примен на определената банкарска сметка на EUROCONTROL. Датумот на користење е датумот на којшто EUROCONTROL може да ги користи средствата.

КЛАУЗУЛА 4

1. Плаќањата се придружени со извод во кој се наведени референците, датумите и износите во евра кои се однесуваат на платените сметки и на сите одбиени задолженија. Барањето да се прикажуваат износите на сметките во евра се применува исто така и за корисниците кои ја користат можноста да плаќаат во национална валута.

2. Кога исплатата не е придружена со податоците кои се наведени во став 1 погоре, а кои овозможуваат таа да се примени за конкретна сметка или сметки, EUROCONTROL ја користи наплатата:

- прво за камата, а потоа
- за најстарите неплатени сметки.

КЛАУЗУЛА 5

1. Рекламациите за сметките мора да се поднесат до EUROCONTROL по писмен пат или преку електронско средство, кое претходно е одобрено од страна на EUROCONTROL. Последниот датум до којшто EUROCONTROL мора да ги прими рекламациите се прикажува на сметката и е 60 дена од датумот на сметката.

2. Датумот на поднесување на рекламации е датумот на којшто EUROCONTROL ги примил рекламациите.

3. Рекламациите мора да бидат детални и придружени со каков и да е соодветен доказ за потврда.

4. Поднесувањето на рекламација од страна на еден корисник не му дава право да врши какво било одбивање од соодветната сметка, освен ако не е овластен да го прави тоа од страна на EUROCONTROL.

5. Во случај кога EUROCONTROL и еден корисник се заемно должник и доверител, не се вршат исплати за компензација без претходна согласност на EUROCONTROL.

КЛАУЗУЛА 6

1. Секој надоместок кој не е исплатен до последниот датум за плаќање се зголемува со додавање на камата според стапка која е одредена од страна на надлежните органи и е објавена од страна на договорните земји согласно член 10 од условите за примена. Каматата, наречена Камата за задоцнето плаќање, е просто укамување кое се пресметува од ден на ден за неплатениот заостанат износ.

2. Каматата се пресметува и фактурира во евра.

КЛАУЗУЛА 7

Кога еден должник не го плаќа износот кој го должи, можат да се преземат мерки за принудно враќање на долгот.

53.

Врз основа на член 146 став 3 од Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91, 46/93 и 55/95), министерот за здравство, по претходно мислење од Медицинскиот факултет, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СУБСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИЦИ СО ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Правилникот за специјализација и субспецијализација на здравствените работници и здравствените соработници со високо образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 1/92, 18/93, 53/95, 61/95, 59/96, 20/00 и 4/02) во член 2 точка 31 се менува и гласи:

"31. Примарна здравствена заштита.....36 месеци."

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-10324/1
24 декември 2003 година
Скопје

Министер,
д-р **Реџеп Сељмани**, с.р.

54.

Врз основа на член 17-а став 2 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003 и 85/2003), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе

У П А Т С Т В О

ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 1

Со ова упатство се пропишува содржината на годишниот план за соодветна и правична застапеност на заедниците (во натамошниот текст: „годишен план“).

Член 2

Годишниот план за секоја наредна година се донесува најдоцна до 1-ви септември тековната година.

Член 3

(1) Годишниот план содржи:

- податоци за: бројот и процентот на застапеност на Македонците и на припадниците на заедниците, и тоа: Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци и останати, во вкупниот број вработени во органот, нивната положа структура, застапеноста во групите државни службеници и другите вработени без статус на државни службеници, што ја одразува состојбата во органите од член 3 ставови (2) и (3), заклучно со први септември тековната година;

- ефекти од претходно преземените и реализирани мерки, предвидени во претходниот годишен план, вклучувајќи податоци за активностите поврзани со вработувањата од последната година (број на објавени огласи за вработување државни службеници и лица без статус на државни службеници, податок за етничката припадност на кандидатите од листите за селекција и за селектираните кандидати, број на вработени припадници на заедниците и успешно реализирани приправнички испити за државни службеници);

- податок за работни места за државни службеници и лица без статус на државни службеници кои би се пополниле со припадници на заедниците во текот на наредната година (слободни, односно упразнети работни места и планирани нови работни места) и начинот и динамиката на нивното пополнување;

- мерки за стручно оспособување и усовршување поврзани со имплементацијата на начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот за државните службеници, согласно годишната програма за стручно оспособување и усовршување од ставот (2) на членот 24 од Законот за државните службеници.

(2) Годишниот план содржи проценка за фискалните импликации за реализација на активностите предвидени во ставот 1 од овој член.

Член 4

Органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот за државните службеници во своите годишни планови може да предвидат и други мерки за подобрување на соодветната и правичната застапеност на припадниците на заедниците.

Член 5

(1) Податоците од став 1 алинеја 1 од член 3 на ова упатство се прикажуваат во образец за тековната состојба кој е составен дел на упатството.

(2) Образецот содржи: назив на органот, број на вработени Македонци, Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби, Бошњаци и останати, процент на застапеност од вкупниот број на вработени, пол-машки и женски, раководни државни службеници, стручни државни службеници, стручно-административни државни службеници и други вработени без статус на државен службеник.

Член 6

Органите од член 3 ставови (2) и (3) од Законот за државните службеници доставуваат копија од годишниот план до Агенцијата за државни службеници најдоцна во рок од седум дена од денот на неговото донесување.

Член 7

Годишниот план за 2004 година се донесува и се доставува до Агенцијата за државни службеници најдоцна до 1-ви април 2004 година.

Член 8

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-48/1

13 јануари 2004 година

Скопје

Директор,

Татјана Трендафилова-Поповска, с.р.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

ОБРАЗЕЦ ЗА ТЕКОВНАТА СОСТОЈБА

Назив на органот _____

	Број	Процент од вкупниот број на вработени	Пол	
			Машки	Женски
Македонци				
Албанци				
Турци				
Роми				
Власи				
Срби				
Бошњаци				
Останати				
Вкупно				

Раководни државни службеници	Стручни државни службеници	Стручно-административни државни службеници	Други вработени без статус на државен службеник

55.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Црквино - општина Велес.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во “Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Црквино, во-становен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-259/1
16 јануари 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

56.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Боротино - општина Кривогаштани.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Боротино, во-становен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-260/1
16 јануари 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

57.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Долани - Општина Штип.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Долани, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-142/1
13 јануари 2004 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за вршење на услуги брз трансфер на пари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 77/2003), направена е грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА УСЛУГИ БРЗ ТРАНСФЕР НА ПАРИ

Во членот 9 став 4 во првата реченица по зборот "рок" треба да стојат зборовите: "од осум дена".

Бр. 10-86/1
9 јануари 2004 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

ОБЈАВИ

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02 и 46/02), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец декември 2003 година, во однос на месец ноември 2003 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец декември 2003 година, во однос на месец ноември 2003 година, за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,25%.

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2003 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во декември 2003 година во однос на ноември 2003 година е 0.002.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е -0.002.

3. Коефициентот на пораст на цените на производители на индустриски производи од секој месец во годината до крајот на годината е:

Преглед по месеци

јан.	фев.	март	април	мај	јуни
-0.014	-0.013	-0.012	-0.012	-0.009	0.007
јули	август	септ.	октом.	ноемв.	декем.
0.006	0.003	0.000	0.009	0.002	0.000

4. Коефициентот на пораст на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на декември 2003 година во однос на просекот на животните трошоци за 2002 година во Република Македонија е 0.012.

Директор,
м-р Дончо Герасимовски, с.р.

П О В И К
ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Ги повикуваме сите корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ кои досега не се пријавиле за претплата, истото да го направат **веднаш**, а најдоцна до крајот на јануари 2004 година, како би можеле реално да го планираме тиражот на изданијата.

Цените на изданијата, на кои деновие согласност даде Владата на РМ, се на нивото од 2003 година.

Во интерес на нашата натамошна соработка, Ве повикуваме да ја пополните **порачката - заклучница** за 2004 година.

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа поранка - заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од _____, 200__ до _____, 200__ година, во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплекти - примероци.
(со зборови)

Податоци за претплатникот:

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Преплатник | _____ |
| 2. | Број на про-фактура | _____ |
| 3. | Број на примероци | _____ |
| 4. | Улица и бр./ п.фах/место | _____ |
| 5. | Жиро-сметка | _____ |
| 6. | Банка | _____ |
| 7. | Телефон | _____ |
| 8. | Телефакс | _____ |
| 9. | e-mail | _____ |

Уплата је је извршам по добијеним профактури, на жиро-сметка бр. 3000000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

Место и дата

M. P.

Одговорно лице – начелник

НАПОМЕНА:

- 1) Цената за претплатата на „Службен весник на РМ“ за 2004 година изнесува **9.200,00** денари.
- 2) Цената за претплатата на Регистарот на прописи на РМ за 2004 година изнесува **3.700,00** денари.
- 3) Цената за претплатата на „Базата на податоци“ на ВЕБ страницата, како и дигиталното издание на службениот гласник „Службен весник на РМ“ со секој нов број по следниве **цени:**

- За период од 12 месеци:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a) од еден до пет претплатнички акаунти | 12.200,00 денари по акаунт; |
| б) од шест до десет претплатнички акаунти | 10.980,00 денари по акаунт; |
| в) над десет претплатнички акаунти | 9.760,00 денари по акаунт. |
- За период од 1 месец цената изнесува 1.400,00 денари по претплатнички акаунт.

Претплатниците на годишно ниво на печатеното издание „Службен весник на РМ“ добиваат екстра попуст од: 30% за група а; 40% за група б; и 50% за група в, од цената на БЕБ страницата. Цените се со пресметан ДДВ од 18 %.

- 4) Цената за **CD-ROM изданијата**, во кои се содржани сите прописи издадени во 2001, 2002 и 2003 година (односно интегрално се содржани изданијата на службеното гласило „Службен весник на РМ“) по следниве **цени**:
- за **комплет изданија** (2001, 2002 и 2003 година) - **5.000,00** денари;
 - за **поединечно издание** - **2.000,00** денари **по примерок**.

адреса: ЈП Службен весник на на РМ, бул. "Партизански одреди" бр. 29, или на п.факс 51, 1000 Скопје.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769.

Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации 15 дена.

Жиро-сметка: 3000000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.

Депонент: Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје